

miratojė aktvendim pėr hejje tė pėrhershme tė licencės pėr kryerjen e veprimtarisė auto taksi.”

Paragrafėt 6, 7 dhe 8 bėhen paragrafėt 7, 8 dhe 9.

Neni 20

Nė nenin 96 paragrafi 1 pika 1 pas fjalės “licencė” shtohen fjalėt: “ekstrakt nga licenca”.

Neni 21

Nė nenin 97 paragrafi 1 pas pikės 11 shtohet pikė e re 11-a si vijon:

“11-a) gjatė kryerjes sė transportit tė veçantė nė linjė tė udhėtariėve nė automjetin nuk posedon ekstrakt nga licenca, leje, urdhėr pėr udhėtim nė origjinal dhe marrėveshje me listė tė udhėtariėve nė pajtim me nenin 43 paragrafėt 7 dhe 8 tė kėtij ligji.”.

Neni 22

Nė nenin 99 paragrafi 1 pika 1 pas fjalės “licencė” shtohen fjalėt: “ekstrakt nga licenca”.

Neni 23

Nė nenin 99-a paragrafi 1 pika 1 pas fjalėve: “paragrafi 1” shtohen fjalėt: “dhe neni 4-a”.

Nė pikėn 3 pas fjalės “komunal,” shtohen fjalėt: “transport tė veçantė nė linjė” dhe nė kllapėn pas fjalėve: “paragrafi 1” shtohen fjalėt: “nenet 19 dhe 44 paragrafi 1”.

Nė pikėn 8 lidhėza “dhe” zėvendėsohet me pikėpresje dhe shtohet pikė e re 9, si vijon:

“9) transportuesi gjatė kryerjes sė transportit auto taksi vepron nė kundėrshtim me nenin 55 paragrafi 5 tė kėtij ligji dhe”.

Pika 9 bėhet pika 10.

Nė paragrafin 7 pas fjalės “pėrkohėsisht” shtohen fjalėt: “dhe nė mėnyrė tė pėrhershme”.

Nė paragrafin 8 pas fjalės “pėrkohėsisht” shtohen fjalėt: “dhe nė mėnyrė tė pėrhershme”.

Neni 24

Nė nenin 99-b paragrafi 1 pas pikės 9 shtohet pika e re 10, si vijon:

“10) kryen hipje dhe zbritje tė udhėtariėve nė transportin e veçantė nė linjė jashtė stacioneve tė lejuara nė orarin e udhėtimit.”.

Neni 25

Dorėzimi i njoftimeve dhe vendimeve tė Komisionit pėr vendosje pėr kundėrvajtje kryhet nė pajtim me dispozitat e Ligjit pėr procedurė tė pėrgjithshme administrative.

Nėse vendbanimi i personit tė cilit njoftimi ose vendimi duhet t'i dorėzohet ėshtė i panjohur pėr organin shkresa e tė cilit dorėzohet ose personi ėshtė shpėrngulur, Komisioni pėr vendosje pėr kundėrvajtje do ta vendosė njoftimin, respektivisht vendimin nė tabelėn e shpalljeve nė Ministrinė e Transportit dhe Lidhjeve dhe me skadimin e tetė ditėve nga dita e vendosjes nė tabelėn e shpalljeve nė Ministrinė e Transportit dhe Lidhjeve do tė konsiderohet se dorėzimi ėshtė i rregullt.

Neni 26

Licencat pėr organizimin e transportit tė lėshuara para hyrjes nė fuqi tė kėtij ligji vazhdojnė tė vlejnė deri nė skadimin e afatit pėr tė cilin janė lėshuar si licenca pėr organizimin e transportit tė mallit.

Neni 27

Procedurat e filluara pėr lėshimin e lejes pėr transport tė veçantė nė linjė para hyrjes nė fuqi tė kėtij ligji do tė vazhdojnė nė pajtim me dispozitat e kėtij ligji.

Neni 28

Deri nė fillimin e transportit nė pajtim me nenin 22-a tė kėtij ligji, transporti nė Qytetin e Shkupit dhe Komunat Haraçinė, Zelenikovė, Ilinden, Petrovec, Sopištė, Studeniçan dhe Çuçer Sandevė do tė zbatohet nė pajtim me Vendimin pėr transport publik urban dhe ndėrurban (periferik) tė udhėtariėve nė Qytetin e Shkupit ("Fletore Zyrtare e Qytetit tė Shkupit numėr 6/99, 16/99, 11/2000, 12/2000, 9/2003, 12/2003, 5/2007, 9/2009, 7/10, 15/10, 1/11, 4/11 dhe 9/12).

Neni 29

Dispozita nga neni 8 paragrafi 1 pika 4 tė kėtij ligji pėr posedimin e certifikatės ndėrkombėtare pėr njohjen e gjuhės angleze nė nivel A1 sipas Kornizės sė pėrbashkėt referente evropiane pėr gjuhėt (CEFR) tė Kėshillit tė Evropės do tė zbatohet nga 1 janari 2017, ndėrsa pėr posedimin e certifikatės ndėrkombėtare pėr njohjen e gjuhės angleze nė nivel A2 sipas Kornizės sė pėrbashkėt referente evropiane pėr gjuhė (CEFR) tė Kėshillit tė Evropės do tė zbatohet nga 1 janari 2019.

Neni 30

Nė Ligjin pėr ndryshimin dhe plotėsimin e Ligjit pėr transport nė komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikės sė Maqedonisė numėr 23/13), nė nenin 37 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Nėse inspektori shtetėror pėr komunikacion rrugor konstaton se stacioni i autobusit nuk ka filluar me shitjen e biletave tė udhėtimit nė pajtim me paragrafin 1 tė kėtij neni tė ministri i Transportit dhe Lidhjeve do tė parashtrėjė propozim pėr pėrjashtimin e kategorizimit tė stacionit tė autobusėve."

Neni 31

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvėnės i Kuvendit tė Republikės sė Maqedonisė qė tė pėrcaktojė tekst tė spastruar tė Ligjit pėr transport nė komunikacionin rrugor.

Neni 32

Ky ligj hyn nė fuqi nė ditėn e tetė nga dita e botimit nė "Gazetėn Zyrtare tė Republikės sė Maqedonisė".

4625.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2013 година.

Бр. 07-5110/1
27 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13 и 91/13), во членот 5 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:

„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по ниеден друг основ;“.

Член 2

Во членот 15 точка 1 по зборот „заболување“ се става записка и се додаваат зборовите: „како и за осигуреникот од членот 5 став 1 точки 1, 2 и 3 од овој закон, чиј брачен другар бил упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка соработка, просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни претставништва, на стручно усовршување или образование со согласност и за потребите на работодавачот и по тој основ му мирува работниот однос, доколку во рок од 30 дена од денот на престанувањето на работата на неговиот брачен другар во странство се врати на работа кај работодавачот кај кој му мирува работниот однос“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 точка 1 на овој член, на осигуреникот на кој му мирува работниот однос поради користење неплатено родителско отсуство, придонесот за здравствено осигурување се плаќа преку програма на Министерството за здравство и за периодот во кој му мирува работниот однос заради неплатено родителско отсуство, се смета дека нема прекин во здравственото осигурување.“

Член 3

Во членот 69-б по ставот 3 се додаваат четири нови става 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

„По исклучок на ставовите 1, 2 и 3 на овој член со цел за едукација на здравствени работници, воведување на нови методи во работата или подигнување на нивото на квалитетот на здравствените услуги, министерот за здравство може да издаде одобрение за изработка и користење на времен факсимил во јавна здравствена установа од страна на лекар корисник на пензија кој бил избран во наставно звање редовен или вонреден професор, односно на лекар ангажиран во јавна здравствена установа со договор согласно со Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина или Законот за здравствената заштита.

Времениот факсимил може да се употребува во јавна здравствена установа во период од три години од издавањето на одобрението за изработка и користење на времениот факсимил, без можност за повторно издавање на одобрение.

Одобрението од ставот 4 на овој член не може да се издаде за општината, односно за градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа, во која лекарот од ставот 4 на овој член работел во последните пет години пред издавањето на одобрението.

Во одобрението од ставот 4 на овој член се наведува дека се издава на лекар корисник на пензија кој бил избран во наставно звање редовен или вонреден професор, односно на лекар ангажиран во јавна здравствена установа со договор согласно со Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина или Законот за здравствената заштита, како и општината, односно градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа, во која важи времениот факсимил.“

Член 4

Членот 70 се менува и гласи:

„За извршување на здравствените услуги Фондот како купувач на здравствени услуги склучува и раскинува договори со здравствените установи согласно со лиценцата за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи.

Во постапката на договарање за склучување на договор со здравствените установи од областа на болничката здравствена заштита учествуваат и претставници од Министерството за здравство.

Во договорите од ставот 1 на овој член се уредува видот, обемот, квалитетот и роковите за остварување на здравствената заштита, односно здравствените услуги според медицина базирана на докази, начинот на пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги, причините и условите под кои може да се раскине договорот и договорната казна.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат во писмена форма, а може да се склучуваат и во електронска форма при што се користи електронски потпис со валиден дигитален сертификат од електронската картичка за здравствено осигурување.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат за период од една или повеќе години, за целиот период на важење на лиценцата за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи согласно со прописите од областа на здравствената заштита.

Здравствената установа е должна да укажува здравствени услуги во рамките на договорот од ставот 3 на овој член и на видно место да истакне кои услуги ги обезбедува преку договорот на товар на средствата на Фондот.

Здравствените услуги на осигурените лица кои се извршени спротивно на ставот 1 на овој член, не паѓаат на товар на средствата на Фондот.“

Член 5

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 16/13), во членот 5 датата „1 октомври 2013 година“ се заменува со датата „1 јуни 2014 година“.

Член 6

Одредбата од членот 3 од овој закон со кој се дополнува членот 69-б со четири нови става 4, 5, 6 и 7 ќе се применува до 31 декември 2019 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13 dhe 91/13) në nenin 5 paragrafi 1 pas pikës 1 shtohet pikë e re 1-a, si vijon:

"1-a) anëtar i ekzekutiv i bordit të drejtorëve në shoqërinë tregtare, anëtar i bordit drejtues në shoqëri

tregtare, përkatësisht drejtori i shoqërisë tregtare, nëse nuk është i siguruar në asnjë bazë tjetër;".

Neni 2

Në nenin 15 pika 1 pas fjalës "sëmundje" vihet presje dhe shtohen fjalët: "si dhe për të siguruarin nga neni 5 paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji, bashkëshorti i të cilit është dërguar me punë jashtë vendin në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar - teknik, bashkëpunimit arsimor-kulturor dhe shkencor, në përfaqësi diplomatike konsullore, në përsosje profesionale ose arsim me pëlqim dhe për nevojat e punëdhënësit dhe në atë bazë i pezullohet marrëdhënia e punës, nëse në afat prej 30 ditëve nga dita e ndërprerjes së punës së bashkëshortit të tij jashtë vendit kthehet në vendin e punës te punëdhënësi tek i cili i pezullohet marrëdhënia e punës".

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit 1 pika 1 të këtij neni, për të siguruarin të cilit i pezullohet marrëdhënia e punës për shkak të shfrytëzimit të mungesës së papaguar prindërore, kontributi për sigurim shëndetësor paguhet nëpërmjet programit të Ministrisë së Shëndetësisë edhe për periudhën për të cilën i pezullohet marrëdhënia e punës për shkak të mungesës së papaguar prindërore, konsiderohet se nuk ka ndërprerje në sigurimin shëndetësor."

Neni 3

Në nenin 69-b pas paragrafit 3 shtohen katër paragrafë të rinj 4, 5, 6 dhe 7, si vijojnë:

"Me përjashtim të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni, me qëllim edukimin e punëtorëve shëndetësorë, vendosjen e metodave të reja në punë ose ngritjen e nivelit të cilësisë së shërbimeve shëndetësore, ministri i Shëndetësisë mund të lëshojë leje për përpilimin dhe shfrytëzimin e faksimiles së përkohshme në institucionin publik shëndetësor nga mjeku shfrytëzues i pensionit i cili është zgjedhur në titull mësitor profesor i rregullt ose me korrespondencë, përkatësisht mjek i angazhuar në institucion shëndetësor publik me marrëveshje në pajtim me Ligjin për studime mjekësore dhe përsosje të vazhdueshme profesionale të doktorëve të mjekësisë ose Ligjin për mbrojtje shëndetësore.

Faksimilja e përkohshme mund të përdoret në institucionin publik shëndetësor në periudhë prej tre vjetësh nga lëshimi i lejes për përpilimin dhe shfrytëzimin e faksimiles së përkohshme, pa mundësi për rilëshimin e lejes.

Leja nga paragrafi 4 të këtij neni nuk mund të lëshohet për komunën, përkatësisht për Qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale, në të cilën mjeku nga paragrafi 4 të këtij neni ka punuar në pesë vitet e fundit para lëshimit të lejes.

Në lejen nga paragrafi 4 të këtij neni theksohet se i lëshohet mjekut shfrytëzues të pensionit i cili është zgjedhur në titull mësitor profesor i rregullt ose me korrespondencë, përkatësisht mjek i angazhuar në institucionin publik shëndetësor me marrëveshje në pajtim me Ligjin për studime mjekësore dhe përsosje të vazhdueshme profesionale të doktorëve të mjekësisë ose Ligjin për mbrojtje shëndetësore, si dhe komuna, përkatësisht Qyteti i Shkupit si njësi e veçantë organizative e vetëqeverisjes lokale, në të cilën vlen faksimilja e përkohshme."

Neni 4

Neni 70 ndryshohet si vijon:

"Për kryerjen e shërbimeve shëndetësore Fondi si blerës i shërbimeve shëndetësore lidh dhe prish marrëveshje me institucionet shëndetësore në pajtim me licencën për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në rrjetin e institucioneve shëndetësore.

Në procedurën e kontraktimit për lidhjen e marrëveshjes me institucionet shëndetësore nga sfera e mbrojtjes shëndetësore spitalore marrin pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë.

Në marrëveshjet nga paragrafi 1 të këtij neni rregullohet lloji, vëllimi, cilësia dhe afatet për realizimin e mbrojtjes shëndetësore, përkatësisht shërbimet shëndetësore sipas mjekësisë të bazuar në dëshmi, mënyra e përlogaritjes dhe pagesa e shërbimeve shëndetësore, shkaqet dhe kushtet në të cilat mund të priset marrëveshja dhe dënimi kontraktues.

Marrëveshjet nga paragrafi 1 të këtij neni, lidhen në formë të shkruar, ndërsa mund të lidhen edhe në formë elektronike me ç'rast shfrytëzohet nënshkrim elektronik me certifikatë digjitale të vlefshme të kartelës elektronike për sigurim shëndetësor.

Marrëveshjet nga paragrafi 1 të këtij neni, lidhen për periudhë prej një ose më tepër vitesh, për gjithë periudhën e vlefshmërisë së licencës për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në rrjetin e institucioneve shëndetësore në pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore.

Institucioni shëndetësor detyrohet të ofrojë shërbime shëndetësore në kuadër të marrëveshjes nga paragrafi 3 të këtij neni dhe në vend të dukshëm të vendosë se cilat shërbime i siguron nëpërmjet marrëveshjes në ngarkim të mjeteve të Fondit.

Shërbimet shëndetësore të personave të siguruar të cilat janë kryer në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni, nuk janë në ngarkim të mjeteve të Fondit."

Neni 5

Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 16/13), në nenin 5 data "1 tetor 2013" zëvendësohen me datën "1 qershor 2014".

Neni 6

Dispozita e nenit 3 të këtij ligji me të cilin plotësohet neni 69-b me katër paragrafë të rinj 4, 5, 6 dhe 7 do të zbatohen deri më 31 dhjetor 2019.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat e neneve 1 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2014.

4626.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2013 година.

Бр. 07- 5111/1
27 декември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.